



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 31 јули 1965  
Скопје  
Број 28

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 48 дин.  
Жиро сметка број 802-11/1-698

277.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за употреба на дополнителните средства за заеднички резерви на стопанските организации што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 јули 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. бр. 156/65

29 јули 1965 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА УПОТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

##### I. Општи одредби

###### Член 1

Средствата од републичкиот придонес од личниот доход од работен однос, издвоени во полза на средствата за заеднички резерви на стопанските организации во Републиката, претставуваат дополнителни средства на заедничките резерви на стопанските организации во Републиката (дополнителни средства).

Дополнителните средства ќе им се даваат, под условите пропишани со овој закон, како кредит на стопанските организации.

###### Член 2

Од дополнителните средства им се отстапува на општините, во полза на нивните средства за заеднички резерви, 70% од износите што ќе се наплатат на нивното подрачје.

###### Член 3

Дополнителните средства се водат одделно во сметката на општинските односно Републичките средства за заеднички резерви.

##### II. Употреба на општинските дополнителни средства

###### Член 4

Дополнителните средства отстапени на општините ќе се користат првенствено за давање на кре-

дити за исплата на личните доходи и за преквалификација на работниците во стопанските организации, кои дошле во особено сериозни тешкотии поради примената на мерките за усогласувањето на цените.

###### Член 5

Кредитите за исплата на лични доходи можат да им се одобруваат на стопанските организации кои не можат да обезбедат исплата на личните доходи во висината утврдена според член 8 од овој закон.

###### Член 6

Кредитите за преквалификација на работниците можат да им се одобруваат на стопанските организации, ако тоа го бараат промените во производството односно дејноста на стопанската организација.

###### Член 7

При одобрувањето на кредитот особено ќе се имаат предвид:

— објективно настанатите особено сериозни тешкотии во работењето на стопанската организација поради спроведувањето на мерките за усогласување на цените;

— перспективите на стопанската организација за рентабилно работење во идниот период;

— активноста на работната заедница на стопанската организација за што поефикасно и побрзо пребрдување на тешкотиите.

Првенство за добивање на кредит имаат стопанските организации кои исполнуваат услови или со посебни организациони кадровски и други мерки ќе обезбедат услови за брзо и ефикасно вклопување во условите за стопанисување создадени со новите стопански мерки.

###### Член 8

Кредити за лични доходи можат да се одобруваат најмногу до висината на разликата меѓу средствата со кои ќе располага стопанската организација и износот на просечните лични доходи по нејзината завршна сметка за 1964 година, зголемен за процентот на просечното зголемување на животните трошоци остварени до одобрувањето на кредитот.

Процентот на зголемувањето на животните трошоци го утврдува управниот одбор на заедничките средства според официјалните податоци за движењето на тие трошоци.

Доколку просечните лични приходи по завршната сметка на стопанската организација за 1964

година се над просечните лични доходи во соодветната стопанска групација односно гранка за 1964 година во СРМ, висината на кредитот не може да биде поголема од разликата меѓу средствата со кои ќе располага стопанската организација и просечните лични доходи на групацијата, односно гранката, зголемени според одредбите од претходните ставови.

#### Член 9

Кредитите ќе се даваат со рок на враќање најмногу до 3 години и со каматна норма од 1% годишно.

#### Член 10

Кредитите се одобруваат по барање од заинтересираната стопанска организација. Со барањето задолжително се поднесува документација со која се докажува основаноста на барањето.

Кредитите за преквалификација се одобруваат врз основа на поднесената програма со која се докажува потребата и видот на преквалификацијата и резултатите што се постигнуваат со неа.

### III. Употреба на републичките дополнителни средства

#### Член 11

Дополнителните средства уплатени во републичките средства за заеднички резерви ќе се користат за давање кредити на стопански организации за лични доходи и за реконструкции, што ќе придонесат за пребрдување на тешкотите во кои тие дошле поради примената на мерките за усогласување на цените.

#### Член 12

Кредитите за реконструкции ќе се одобруваат ако со реконструкцијата се зголемува производството или се постигнува поголема рационализација и рентабилност во работењето.

Првенство за добивање на кредит имаат стопанските организации кои обезбедуваат поголеми ефекти.

#### Член 13

Кредитите за реконструкција се одобруваат по барање од заинтересираната стопанска организација. Со барањето задолжително се поднесува и упростен елаборат.

#### Член 14

Кредитите за реконструкција ќе се даваат со рок на враќање до 8 години и со каматна норма во висина на каматната норма што ја плаќа стопанската организација на средствата од својот деловен фонд, зголемена за 1%.

#### Член 15

Одредбите од претходните членови се применуваат и на кредитите за реконструкција што ќе се одобруваат по исклучок и од дополнителните средства на општините.

#### Член 16

Од дополнителните средства на Републиката можат да се дадат и кредити за лични доходи и преквалификација на работниците ако се исцрпени дополнителните средства за општините за тие намени.

Кредитите од претходниот став се одобруваат под услови и на начин предвидени во глава II од овој закон.

Барањето за кредит од став 1 на овој член стопанската организација го поднесува преку управниот одбор на општинските заеднички резерви.

#### Член 17

Дополнителните средства на Републиката ќе се користат преку Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија.

Банката ќе ги врши работите во врска со одобрувањето, користењето и наплатувањето на кредитите за реконструкции, според одредбите на овој закон, од делот на средствата што ќе го определи Управниот одбор на Републичките заеднички резерви.

За останатите кредити одлучува Управниот одбор на Републичките заеднички резерви.

#### Член 18

За вршење на работите од претходниот член со Банката ќе се заклучи посебен договор.

Договорот во име на републичките дополнителни заеднички резерви ќе го заклучи претседателот на Управниот одбор на Републичките заеднички резерви.

### IV. Завршни одредби

#### Член 19

Се овластува републичкиот секретар за финансии да издава поблиски упатства за начинот на кој ќе се одобруваат кредитите според одредбите на овој закон.

#### Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 1965 година.

### 278.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за самоупраување и работни односи во органите на управата што Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 14 јули 1965 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. бр. 147/65  
29 јули 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ.  
Видоџ Смилевски, с. р.

## ЗАКОН ЗА САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

### ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Правата и должностите на самоупраување и работните односи на работните луѓе во републичките органи на управата, стручните служби на Собранието на СР Македонија и Извршниот совет,

Градското собрание на Скопје, општинските органи на управата и органите и организациите што вршат работи од општ интерес за Републиката, град Скопје и општините (органи на управата) се остваруваат во согласност со одредбите на Основниот закон за работните односи и овој закон.

Правата на самоуправување на работните луѓе во органите на внатрешни работи се уредуваат со посебен закон.

#### Член 2

Одредбите на овој закон се однесуваат и на судовите, јавните обвинителства, јавните правобранителства и органите за прекршоци, ако со посебен закон не е поинаку одредено.

#### Прв дел

### САМОУПРАВУВАЊЕ

#### 1. Остварување на самоуправувањето

##### Член 3

Работните луѓе во органите на управата имаат право и должност во остварувањето на самоуправувањето да ги уредуваат внатрешните односи во органите:

- да одлучуваат за распределбата на средствата и за личните доходи;
- да одлучуваат за внатрешната организација на органот;
- да обезбедуваат услови за своето стручно усовршување;
- да се грижат за подобрување условите за работа;
- да одлучуваат за прашањата од својата економска положба;
- да уредуваат други меѓусебни односи односно прашања што се од значење за работната заедница.

Работните луѓе во органите на управата се грижат и за подобрување организацијата на работата, ефикасноста и економичноста на извршување на работите од надлежноста на органите на управата.

##### Член 4

Правата и должности на самоуправување во органите на управата имаат сите членови на работната заедница.

Како членови на работна заедница во смисол на овој закон се сметаат сите работници што работат во органот на управата.

##### Член 5

Работните луѓе правата на самоуправување ги остваруваат непосредно.

За вршење одредени права на самоуправување работната заедница може да основа совет на работната заедница.

Со правилникот на органот се одредува дали ќе се основа совет на работната заедница.

##### Член 6

Работните луѓе правата на самоуправување по прашањата од внатрешните односи ги остваруваат:

- со самостојно одлучување;
- со одлучување во согласност со старешината на органот и
- со давање мислења и предлози на старешината на органот.

Во согласност со овој закон и со природата на дејноста на органот на управата со одлука на општинското собрание се одредува по кои прашања од областа на внатрешните односи работната заедница одлучува самостојно, по кои прашања одлучува во согласност со старешината на органот односно по кои прашања одлучува старешината самостојно.

Ако при одлучувањето не се постигне согласност помеѓу старешината на органот и работната заедница одлука за спорното прашање донесува Собранието на општествено-политичката заедница односно органот што тоа ќе го овласти.

На органите што се формирани за повеќе општини ќе се применува одлуката на општинското собрание на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на органот до колку заинтересираните општински собранија не се погодат поинаку.

##### Член 7

Поради остварување правата и должностите на самоуправување работните луѓе донесуваат правилник за организација и работење (правилник) на органот на управата во согласност со старешината на органот.

Правилникот на органот на управата содржи одредби за внатрешната организација и систематизација на работните места, за правата и должностите на советот на работната заедница и други прашања од областа на внатрешните односи.

Одделни прашања и односи можат да се регулираат со посебни правилници и други општи акти.

##### Член 8

Правилниците и другите општи акти задолжително се ставаат на увид на работната заедница најдоцна 15 дена пред нивното донесување.

Органите што ги донесуваат актите од претходниот став се должни да ги разгледат забелешките и предлозите од членовите на работната заедница и по нив да заземаат став. За заземените ставови органите ја известуваат работната заедница.

##### Член 9

Со правилникот на органот на управата може да се предвиди остварувањето на одредени права на самоуправување работната заедница да го довери на работните луѓе во работните единици на органот. Во работните единици на кои ќе се пренесат одредени права за самоуправување може да се образува совет на работната заедница на работната единица.

Работна единица во смисол на овој закон може да биде организациона единица, повеќе организациони единици чии работи се меѓусебно поврзани или орган во состав.

Со правилник на органот со утврдуваат и односитите помеѓу работната заедница на органот на управата и работната заедница на работната единица како и односите помеѓу советите на истите.

##### Член 10

Ако работната заедница има помалку од четири члена нејзините права и должности се утврдуваат во согласност со овој закон со спогодба помеѓу работната заедница и Собранието на општествено политичката заедница или органот што тоа ќе го одреди.

**Член 11**

Работната заедница непосредното самоуправување го остварува преку соборите на работните луѓе, референдум и други облици на непосредно одлучување во органот на управата односно во работната единица.

Со правилникот на органот на управата се одредува во кои случаи во органите на управата односно во работната единица се одлучува исклучиво на собири на работните луѓе, со референдум и други облици на непосредно одлучување.

**Член 12**

Одлуката на работната заедница за прашања за кои таа самостојно одлучува е задолжителна за советот на работната заедница и старешината на органот.

**Член 13**

Старешината на органот на управата има право и должност да ѝ укаже на работната заедница на актот што е во спротивност со закон, друг пропис или со правилникот на органот. Во колку и после укажувањето од страна на старешината на работната заедница остане при својот акт, старешината ќе го запре од извршување актот и за својата одлука ќе го извести органот што врши надзор над работата на органот на управата, кој ќе донесе конечна одлука.

**Член 14**

Советот на работната заедница донесува деловник.

Деловникот содржи поблиски одредби за подготвување и текот на седниците на советот, начинот на водење на записник и за спроведување на заклучоците.

Деловник може да донесе и работната заедница

**Член 15**

Работните луѓе избираат совет на работната заедница од своја средина.

За член на советот на работна заедница може да биде избран секој член на работната заедница

За член на советот на работната заедница не може да биде избран старешината на органот на управата.

**Член 16**

Бројот на членовите на советот на работната заедница се утврдува со правилникот на органот на управата.

Бројот на членовите на советот не може да биде помал од 5.

**Член 17**

Членовите на советот на работната заедница се избираат за време од две години.

Секоја година се избира половина од вкупниот број членови на советот на работната заедница.

**Член 18**

Изборите ги распишува советот на работната заедница.

Во органите на управата во кои не е избран совет на работна заедница првите избори ги распишува старешината на органот.

Доколку советот односно старешината на органот не ги распише изборите во одредениот рок изборите ќе ги распише Извршниот совет — за ре-

публичките органи на управата, а општинското собрание односно органот што тоа ќе го овласти — за општинските органи на управата.

**Член 19**

Изборите ги спроведува изборна комисија што од редовите на членовите на работната заедница ја одредува советот на работната заедница.

Изборната комисија раководи со изборите и ги утврдува резултатите од изборите.

**Член 20**

Советот на работната заедница од своите редови избира претседател на советот.

Во органите на управата во кои работната заедница врши функции на совет, претседателот го избира работната заедница.

Претседателот ги свикнува и раководи со седниците на советот и ги потпишува актите на советот.

**Член 21**

За изборот и отповикувањето на членовите на советот на работната заедница сходно се применуваат одредбите од сојузните и републичките прописи за избор и отповикување на работнички совети и други органи на управување во работните организации, доколку со овој закон не е инаку одредено.

## **2. Остварување на самоуправувањето во републичките органи на управата**

**Член 22**

Работните луѓе во републичките органи на управата самостојно одлучуваат за распределба на средствата од фондот за заедничка потрошувачка.

Во согласност со старешината на органот работните луѓе одлучуваат за внатрешната организација и систематизација во органот, за распределбата на средства за вршење на редовна дејност, за распределба на личните доходи на работниците, за договорен личен доход со одделни работници, за доделување на посебни награди, за потребата од примање на работни луѓе на работа и за престанок на нивната работа.

Општите акти со кои се уредуваат внатрешните односи во органот на управата се донесуваат во согласност со старешината на органот.

Работните луѓе одлучуваат самостојно или во согласност со старешината на органот на управата и за други прашања од областа на внатрешните односи кога тоа е одредено со закон.

Старешината на републичкиот орган на управата одлучува за одделни прашања од областа на внатрешните односи кога тоа е одредено со закон.

**Член 23**

Ако при донесувањето на општите акти не се постигне согласност помеѓу работната заедница и старешината на органот — конечна одлука за тоа донесува Извршниот совет.

Ако за одделни акти што ги донесува работната заедница односно советот на работната заедница, во согласност со старешината на органот, не се постигне согласност помеѓу работната заедница односно советот на работната заедница и старешината на органот, ќе се изврши решението што го донел старешината на органот. Во овој случај работната

заедница односно советот на работната заедница може да бара за тоа да се извести Извршниот совет.

Втор дел

## РАБОТНИ ОДНОСИ

### 1. Примање на работа и распоредување на работни места

#### Член 24

Лице што се прима на работа во орган на управата покрај општите услови од Основниот закон за работните односи треба да ги исполнува и посебните услови што ќе ги пропише органот на управата.

За прием на работници на определени работни места во републичките органи на управата посебни услови може да пропише и Извршниот совет, а за општинските органи на управата-општинските собранија.

Стран државјанин или лице без државјанство може да биде примено на работа во орган на управа само со одобрение на органот определен од страна на Извршниот совет.

#### Член 25

За потребата од примање нови лица на упразнетите работни места одлучува советот на работната заедница во согласност со старешината на органот.

#### Член 26

Примањето на работниците на работа во орган на управа се врши на основа конкурс.

Лице, кое според договорот за стипендирање е должно да стапи на работа во орган на управата, се прима на работа без конкурс.

За лицата во републичките органи на управата што ги именува Извршниот совет конкурс не е задолжителен.

Конкурс не е задолжителен и за лицата во стручните служби на Собранието на СР Македонија што ги назначува претседателот на Собранието.

#### Член 27

Конкурсот мора да биде објавен.

Огласот за конкурсот се објавува во дневниот печат.

Огласот за конкурсот содржи општи и посебни услови за примање на работа и рок за поднесување на пријавите кој не може да биде пократок од 15 дена ниту подолг од три месеци, сметајќи од денот на објавувањето на конкурсот. Ако примањето на работа е условено со пробен стаж огласот треба да содржи и податоци за тоа.

Во огласот за конкурсот истовремено се наведува местото и денот кога конкурсната комисија ќе ги разгледа поднесените пријави и изготви предлог за избор на пријавените кандидати.

#### Член 28

Конкурсот го спроведува конкурсна комисија што ја именува старешината на органот по предлог на советот на работната заедница.

Конкурсната комисија е независна во својата работа.

#### Член 29

Конкурсната комисија е должна да се состане на денот определен во огласот за конкурсот, да ги разгледа поднесените пријави и да го утврди редоследот во листата на кандидатите според условите што ги исполнуваат одделни кандидати (стручна спрема, работно искуство, стручни и други работи како и други факти) што се од влијание за утврдување на редоследот во листата на кандидатите.

Конкурсната комисија е должна да води записник за својата работа. Кандидатите имаат право да присуствуваат на состанокот на конкурсната комисија.

Присутните кандидати можат да дадат свои забелешки на работата на конкурсната комисија и за утврдениот редослед во листата на кандидатите.

Конкурсната комисија е должна забелешките да ги внесе во записник.

#### Член 30

Старешината на органот по претходното мислење на советот на работната заедница врши избор помеѓу кандидатите предложени на листата на кандидатите.

За извршениот избор писмено се известуваат сите кандидати што учествувале на конкурсот и тоа во рок од десет дена од денот кога конкурсната комисија ја утврдила листата на кандидатите.

Кандидатот што учествувал на конкурсот има право на приговор до Извршниот совет односно до општинското собрание или до органот што тие ќе го одредат против работата на конкурсната комисија и изборот на кандидатите што го извршил старешината на органот. Приговорот се поднесува во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето.

Кандидатот што учествувал на конкурсот има право на увид во сите списи на конкурсната комисија.

#### Член 31

Ако на конкурсот не се пријават кандидати или се пријават а не ги исполнуваат условите определени во огласот за конкурсот советот на работната заедница во согласност со старешината на органот ќе одлучи дали ќе се повтори конкурсот или примањето на работа ќе се изврши без конкурс.

Одлука за повторување на конкурсот може да се донесе и ако старешината на органот оцени дека нивото на стручната спрема на кандидатите не е доволна за успешно решавање на работите на соодветното работно место.

#### Член 32

Решението за примање работници на работа во органот на управата и за распоредување на работниците на одделни работни места го донесува старешината на органот.

Ако примањето на работа се врши на основа конкурс, решението според став 1 од овој член се донесува по истекот на рокот предвиден за поднесување на приговор од страна на кандидатите што учествувале на конкурсот, односно по донесувањето на решението од страна на Извршниот совет или општинското собрание (член 30 став 3).

Ако на работа се прима лице без конкурс (член 31 став 2) решението за примање на работа го донесува старешината во согласност со советот на работната заедница на органот по претходно прибавено мислење од конкурсната комисија.

## 2. Областувања и должности во вршењето на службата

### Член 33

Работниците запослени во органот на управата ги вршат работите од делокругот на органот, во рамките на законите и другите прописи

### Член 34

Работниците во органот на управата се должни работите и задачите што им се доверени да ги вршат совесно и уредно, придржувајќи се за законите и другите прописи, како и упатствата од надлежниот старешина.

Работниците на кои им е доверено водење на управна постапка оваа должност ја вршат самостојно, во рамките на прописите и дадените им свластувања.

### Член 35

Работникот во органот на управата е должен да ги извршува наредбите од надлежниот старешина и да постапува по нив. Ако смета дека наредбата на старешината е незаконита или спротивна на општествените интереси должен е да го предупреди старешината што ја издал наредбата. По предупредувањето, работникот ќе ја задржи наредбата од извршување. Повторната писмена наредба на старешината работникот е должен да ја изврши и во тој случај е ослободен од одговорноста за последиците што ќе ги предизвика извршувањето на наредбата.

Работникот е должен и повторената писмена наредба на старешината да ја запре од извршување. Ако извршувањето би претставувало кривично дело. Во овој случај работникот е должен да го извести веднаш непосредно повисокиот старешина, односно надлежниот надзорен орган. Ако ваквата наредба ја изврши, работникот одговара заедно со старешината што ја издал наредбата.

### Член 36

Работникот во органот на управата кој раководи со организациона единица или со вршење определени работи е одговорен како за извршувањето на работите така и за актите и мерките што ги презел или пропуштил да ги преземе во вршењето на тие работи. Во извршувањето на овие акти или мерки или во пропуштањето на нивното извршување, одговорни се и работниците што непосредно ги извршиле таквите акти и мерки или пропуштиле да ги извршат.

### Член 37

Работникот во органот на управата е должен да ја чува службената тајна, без оглед на начинот на кој ја дознал.

Обврската за чување на службената тајна трае и по престанокот на работниот однос

Старешината на органот може да го ослободи работникот од обврската за чување на службена тајна, ако оцени дека тоа не е спротивно на општествените интереси или на интересите на службата.

### Член 38

Како службена тајна се сметаат нацртите и предлозите на прописите и мерките како и податоците што се приготвуваат за Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет односно за општинското собрание, ако со пропис или друг акт на тие органи или од страна на предлагачите се одредени како службена тајна.

Како службена тајна се сметаат и одделни нацрти на прописи на републичките органи на управата односно на општинските органи на управата и други податоци и документи, што ќе ги определи со овој акт старешината на органот.

### Член 39

Работник во орган на управата може да дава податоци и известувања за определени прашања од делокругот на органот, кога за тоа е овластен од старешината на органот.

Одредбата од претходниот став не се однесува на известувањата што работникот ги дава на странките во врска со остварувањето на нивните права.

### Член 40

Работникот во органот на управата може да се прими во членство кое повлекува вршење определена должност во меѓународните организации или установи и организации на странски држави, само по одобрување на Извршниот совет или органот што ќе го определи тој.

### Член 41

Работникот во органот на управата може да врши друга самостојна дејност само ако тоа не е во спротивност со неговата службена должност, согласно прописите што важат за одделни служби.

### Член 42

Работникот во органот на управата не може да биде запослен кај друг орган, работна или друга организација, ако е тоа несврзливо со неговата редовна должност односно со природата на работите што ги врши на своето работно место.

### Член 43

Работникот во органот на управата не може по основот на своето службено својство да прима подароци или да има некакви други користы од органи, работни или други организации или поединци.

### Член 44

Во службите на органите на управата во кои со закон или со прописи донесени на основа закон е пропишана службена облека, работниците се должни да ја носат службената облека за време на вршењето на службата.

## 3. Стручно образование

### Член 45

За секое работно место во орган на управата мора да се предвиди соодветна стручна спрема.

Како стручна спрема во смисла на одредбата од претходниот став се подразбира соодветна школска спрема, работно искуство и други услови потребни за вршење на работите на работното место.

### Член 46

Лице што се прима на работа во орган на управата а нема потребно работно искуство за вршење

на работите се прима во својство на приправник за определено време (приправнички стаж).

#### Член 47

Секој орган на управата е должен да пропише поблиски одредби за стручната спрема и стручното образование на работниците, а особено:

- 1) стручна спрема потребна за работа на одделни работни места;
- 2) траењето и начинот на спроведувањето на приправничкиот стаж;
- 3) начинот на стручното образование на работниците (семинари, курсеви, специјализации и сл.);
- 4) начинот на проверувањето на стручното знаење на приправникот и стручната способност на работникот за одделни работни места.

#### Член 48

Извршниот совет може да пропише на единствен начин да се решаваат определени прашања на стручното образование на работниците што се од заеднички интерес за одредени или сите органи на управата.

### 4. Дисциплинска и материјална одговорност

#### а) дисциплинска одговорност

#### Член 49

Работникот одговара дисциплински ако доверливите работи и задачи не ги врши совесно и уредно, ако не се придржува за законите и другите прописи или правилата за однесување за време на работа или во врска со работата (повреда на работната дисциплина).

#### Член 50

Со правилникот на органот поблиску се определуваат обврските во вршењето на службената должност и правилата за однесување на работниците за време на работата или во врска со работата.

Правилникот на органот во одредбите за работната дисциплина содржи и одредби за постапката за утврдување на повредите на работната дисциплина, што се смета потешка повреда на работната дисциплина, донесувањето на одлуки и за правото на жалба.

#### Член 51

За повреди на работната дисциплина можат да се изрекнуваат следните казни:

- 1) опомена
- 2) јавна опомена
- 3) последна јавна опомена
- 4) исклучување од работната заедница на органот на управата во кој е запослен работникот со забрана на враќање за време од една до три години.

#### Член 52

Опомена се изречува за полесни повреди на работната дисциплина, а јавна опомена и последна јавна опомена за потешки повреди на работната дисциплина.

Исклучување од работната заедница може да се изрече за повреда на работната дисциплина што има најтешки материјални или други последици штетни за службата како и за повреди на должноста за чување службена тајна.

#### Член 53

Казните за полесни повреди на работната дисциплина ги изречува старешината на органот. Со правилникот на органот може да се предвиди за полесни повреди на работната дисциплина казна да изречуваат и работници што раководат со организациони единици во органот.

#### Член 54

Казните за потешки повреди на работната дисциплина ги изречува дисциплинскиот суд на органот, освен казната исклучување од работната заедница на органот на управата.

Ако дисциплинскиот суд на органот утврди дека за повреда на работната дисциплина треба да изрече казна исклучување од работната заедница на органот на управата, ќе му го достави предметот на советот за работната заедница со предлог одлука за тоа да донесе работната заедница.

Одлуката за исклучување од работната заедница на органот на управата се донесува со тајно гласање на состанок на членовите на работната заедница. За исклучување на работник треба да се изјаснат мнозинството од членовите на работната заедница.

Ако во органот на управата се формирани работни единици, одлуката од став 2 на овој член ја донесува работната заедница на работната единица на која ѝ припаѓа работникот против кого е поведена дисциплинска постапка.

#### Член 55

Против одлуките за казните што ги донесува дисциплинскиот суд на органот може да се изјави жалба до Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет.

Против одлуките за казните што ги донел старешината на органот може да се изјави жалба до дисциплинскиот суд на органот.

#### Член 56

Дисциплинските судови судат во совет составен од претседател и двајца членови. Претседателот и членовите на дисциплинските судови имаат заменици.

Претседателот и членовите на дисциплинскиот суд на органот на управата и нивните заменици ги именува советот на работната заедница во согласност со старешината на органот на управата.

Два или повеќе органи на управата можат да одлучат да формираат заеднички дисциплински суд.

Претседателот на Вишиот дисциплински суд се именува од Извршниот совет. Еден член на судот делегира соодветниот орган на сојузот на синдикатите, а другиот член го определува старешината на оној орган чиј работник одговара дисциплински.

#### Член 57

Функционерите во републичкиот орган на управата што ги именува Извршниот совет одговараат дисциплински пред Извршниот совет или органот овластен од него.

Функционерите во општинските органи на управата што ги именува општинското собрание одговараат дисциплински пред општинското собрание или органот овластен од него.

**Член 58**

Во поглед на дисциплинската одговорност и дисциплинската постапка согласно ќе се применуваат соодветните одредби од прописите за работните односи, ако со овој закон не е определено поинаку.

## б) Материјална одговорност

**Член 59**

Работникот кој во врска со вршењето на службената должност намерно или од невнимание му стори штета на органот на управата е должен да ја надомести штетата.

Ако штетата е сторена со службен акт или дејствие, односно со пропуштање да се изврши определено дејствие, работникот е должен да ја надомести штетата само ако штетата ја предизвикал намерно или со крајно не внимание.

**Член 60**

Постапката за утврдување и наплатување на настанатата штета ја започнува старешината на органот или работникот што тој ќе го овласти.

Постоенето на штетата и околностите под кои настанала висината и сторителот на истата ја утврдува комисија од тројца членови што ја формира старешината на органот.

**Член 61**

Врз основа на решението за надоместок на штета не може да се спроведе извршување, туку само да се предложи издавање платен налог според одредбите од Законот за процесната постапка.

**Член 62**

Од оправдани причини работник може да се ослободи од плаќање надоместок на штета делумно или во целина.

Решението за ослободување од плаќање надоместок на штета го донесува старешината на органот по предлог од советот на работната заедница.

Решението од претходниот став не може да се донесе ако штетата е сторена намерно.

**Член 63**

За штета што работник во органот на управата ќе ја стори со своја незаконита и неправилна работа во врска со вршењето на службената должност на поединци или правни лица одговара Републиката односно општината.

Републиката односно општината има право да бара работникот да ја надомести штетата исплатена на трето лице, ако работникот ја предизвикал штетата намерно или од невнимание.

Оштетениот има право и непосредно од работникот да бара надоместок на штетата, ако таа е предизвикана со кривично дело.

**5. Други одредби****Член 64**

Работник има право на приговор против секое решение со кое се одлучува за неговите права и должности во врска со работниот однос.

Приговорот се поднесува во рок од осум дена од денот на примањето на решението.

Органот што го донел решението против кое е поднесен приговор е должен да го разгледа приговорот и да донесе ново решение.

Ако решението го донел старешината на органот за приговорот претходно ќе се прибави мислење од советот на работната заедница.

Решението што се донесува по приговорот е конечно.

**Член 65**

Кога функционер или лице кое го именува Извршниот совет биде разрешено од должност, го задржува и понатаму правото на личен доход и другите права од работниот однос што ги имало до разрешувањето од должност, сè додека не се распореди на нова должност.

Ако функционер или лицето од претходниот став не се распоредени на нова должност за време од 6 месеци, му престанува работниот однос со денот на истекот на тој рок.

**Член 66**

Со Правилникот на органот на управата поблиску се пропишува спроведувањето на одредбите од вториот дел од овој закон.

**Трет дел****1) Преодни и завршни одредби****Член 67**

Со одлука на општинското собрание може да се определи општинските органи на управата во смисла на овој закон да се сметаат како еден орган. Во тој случај старешината на органот е секретарот на општинското собрание.

**Член 68**

Извршниот совет може да пропише општиот акт, кој се однесува на распределбата на средствата за работа на републичките органи пред влегувањето во сила да подлежи на согласност на Извршниот совет.

Општинското собрание може да пропише актите од претходниот став на општинските органи на управата пред влегувањето во сила да подлежат на согласност на собранието.

**Член 69**

Се овластува Извршниот совет да ги пропише највисоките износи на патни и други трошоци на работниците во републичките органи на управата.

Највисоките износи на патни и другите трошоци на работниците во општинските органи на управата ги пропишува општинското собрание

**Член 70**

Органите на управата се должни да донесат односно да ги усогласат своите правилници и другите општи акти со одредбите на овој закон најдоцна до 1-X-1965 година.

До донесувањето на правилниците и другите општи акти, сите лични примања на работниците во органите на управата по 1 јануари 1965 година определени во Законот за јавните службеници и прописите донесени врз основа на него ќе се сметаат како аконтација.

**Член 71**

Стручната спрема на работниците призната според одредбите на Законот за јавните службеници се признава и според одредбите на овој закон за работа на соодветни работи.



**Член 72**

На работниците во органите на управата, на кои им е одобрено полагање на посебен испит според прописите за јавните службеници за стекнување на стручна спрема до влегувањето во сила на овој закон, можат тој испит да го полагаат и по неговото влегување во сила, но најдоцна до крајот на 1965 година.

**Член 73**

Работник што на денот на влегувањето во сила на овој закон се затекнал во орган на управата во својство на работник на располагање ги задржува сите права по тој основ според соодветните одредби на Законот за јавните службеници.

**Член 74**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон на работниците во органот на управата нема да се применуваат одредбите на Законот за јавните службеници и тоа:

1) за определување на платата, звањето и наградувањето на службеникот по кој и да е основ (глава VI и други соодветни одредби од Законот за јавните службеници), освен одредбите за полагањето на стручните испити;

2) за давање согласност на Републичката комисија за службенички работи на решенијата за назначување во звање или унапредување во повисоко звање односно повисок платен разред (член 18 од Законот за јавните службеници);

3) за оценување на законитоста на решенијата за назначувањето и другите решенија за службеничките односи кои повлекуваат промена на звање или промена во платата (член 79 и 81 од Законот за јавните службеници);

4) за одобрување полагање на посебниот испит за признавање стручна спрема или за ослободување од полагање на стручниот испит (член 177 и 198 од Законот за јавните службеници);

5) за давање платено отсуство подолго од една година односно неплатено отсуство подолго од три месеци (член 87 од Законот за јавните службеници);

6) за давање согласност за назначувањата без конкурс (член 35 и 40 од Законот за јавните службеници).

Со денот на донесувањето на правилниците и другите општи акти (член 70) за спроведување одредбите на овој закон на работниците во органите на управата престануваат да се применуваат и другите одредби од Законот за јавните службеници.

**Член 75**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон решенијата за давање отказ на службениците не подлежат на согласност на комисиите за службенички работи.

**Член 76**

На лицата што се назначуваат на работа во органите на управата, во времето од влегувањето во сила на овој закон до донесувањето на правилниците на органите, личниот доход им се определува според висината на личниот доход на работниците на соодветни работи.

**Член 77**

Републичката комисија за службенички работи престанува да постои од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Работите од надлежноста на комисијата што не ќе бидат завршени до овој рок ќе ги врши служба на Извршниот совет.

**Член 78**

Работното време во органите на управата трае седум часа.

Почетокот на работата во републичките органи го определува Извршниот совет, а за општинските органи на управата — општинското собрание.

**Член 79**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**279.**

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКА ПО ПРЕКРШОЦИТЕ**

Се прогласува Законот за органите за водење на постапка по прекршоци што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 14 јули 1965 година и седницата на Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. бр. 148/65  
29 јули 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видо Смилевски, с. р

**ЗАКОН**  
**ЗА ОРГАНИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКА ПО ПРЕКРШОЦИТЕ**

**И. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Во Социјалистичка Република Македонија постапката по прекршоците ја водат општинскиот судија за прекршоци и Републичкиот совет за прекршоци, ако со закон не е определено постапката да ја води друг орган.

**Член 2**

Постапката по прекршоците се води според одредбите на Основниот закон за прекршоците и овој закон, доколку не е предвидено постапката по определени прекршоци да се води по други прописи.

**Член 3**

Одредбите за прекршоци, што ги донесуваат републичките секретари со своите правилници и наредби, се донесуваат со претходно прибавено мислење од Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата.

**Член 4**

Судијата за прекршоци се избира на четири години и по истекот на таа време може да биде повторно избран.

Судија-поротник се избира на две години и по истекот на тоа време може да биде повторно избран.

Па судијата за прекршоци што не ќе биде повторно избран му престанува функцијата судија за прекршоци со истекот на времето за кое е избран.

На судијата за прекршоци што не ќе биде повторно избран Собранието на општествено-политичката заедница ќе му го исплатува износот на личниот доход, што го примил во последниот месец пред престанокот на функцијата, за време од 6 месеци по престанокот на должноста, доколку пред истекот на тој рок не се запосли. Времето од престанокот на функцијата судија за прекршоци па до повторното запослување, но најмногу 6 месеци, се признава во работен стаж.

**Член 5**

Пред стапувањето на должноста претседателот на Републичкиот совет за прекршоци, судијата за прекршоци и неговиот заменик, како и судиите-поротници даваат свечена изјава која гласи: „Изјавувам дека во својата работа ќе се придржувам кон Уставот и законите и дека должноста ќе ја вршам совесно и непристрасно и дека ќе го заштитиувам поредокот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Претседателот на Републичкиот совет за прекршоци, судијата за прекршоци и неговиот заменик изјавата ја даваат пред претседателот на Собранието на општествено-политичката заедница што ги избрала.

Судиите-поротници изјавата ја даваат пред претседателот на Републичкиот совет за прекршоци.

**Член 6**

Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата ја следи и ја проучува работата на општинските судии за прекршоци и републичкиот совет за прекршоци во врска со унапредувањето на нивната организација и работење, кадровските прашања, обезбедувањето на услови за работа на судиите за прекршоци и други прашања на управата.

Во вршењето на работите од својот делокруг Републичкиот секретаријат може да бара податоци и извештаи од општинските судии за прекршоци и Републичкиот совет за прекршоци и да им дава упатства за правилно вршење на работите од управата.

**II. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ****1. Општински судија за прекршоци****Член 7**

Во една општина, по потреба, може да има повеќе судии за прекршоци. Бројот на судиите за прекршоци го определува општинското собрание. Во ваков случај Собранието определува еден од судиите за раководител, кој го составува распоредот на работите и се грижи за нивното извршување.

За судии за прекршоци во една општина не можат да бидат избрани лица кои се брачни другари

или роднини во права линија или со странична линија до втора степен.

**Член 8**

Две или повеќе општини можат да имаат заеднички судија за прекршоци. Заедничкиот судија за прекршоци спогодбено го избираат, го разрешуваат и го определуваат неговото седиште Собранијата на општините на чии подрачја се протегала неговата надлежност. Тој се смета за избран ако го избрале сите општински собранија, а е разрешен ако го разрешило едно општинско собрание.

Средствата за работа на судијата за прекршоци кој е избран за две или повеќе општини, ги обезбедува општината на чие подрачје се наоѓа судијата, а другите општини учествуваат според договорот постигнат меѓу сите општини.

**Член 9**

Собранието на општината што го избира судијата за прекршоци претходно ќе објави во дневниот печат дека ќе избира судија за прекршоци и ќе ги повика кандидатите во определениот рок да му поднесат пријава на Собранието, а доколку се избира заеднички судија за прекршоци, објавувањето и приемот на пријавите го врши Собранието на општината во чие седиште се наоѓа заедничкиот судија за прекршоци.

Ако изборот се врши поради тоа што истечува функцијата на судијата за прекршоци, тој ќе се внесе во предлогот на кандидатите ако поднесе пријава.

**2. Републички совет за прекршоци****Член 10**

Републичкиот совет за прекршоци ја води постапката по прекршоците во втор степен.

Републичкиот совет за прекршоци одговара за својата работа пред Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

**Член 11**

Републичкиот совет за прекршоци:

1. решава во втор степен по жалбите против решенијата на општинскиот судија за прекршоци;
2. укинува и поништува незаконити или неправилни правосилни решенија за прекршоци, што ги донесол општинскиот судија за прекршоци во случаите и под условите предвидени во чл. 150 од Основниот закон за прекршоците.
3. решава по споровите за надлежност помеѓу општинските судии за прекршоци,
4. се грижи за еднообразна примена на прописите за прекршоци и за таа цел им дава потребни објаснувања на судиите за прекршоци;
5. врши стручен надзор врз работењето на судиите за прекршоци и им укажува на неправилностите и неуредностите во нивната работа;
6. врши други работи определени со закон.

**Член 12**

Републичкиот совет за прекршоци решава во состав од еден судија за прекршоци, како претседател на советот, и двајца судии поротници.

**Член 13**

На судиите-поротници на Републичкиот совет за прекршоци им припаѓа надоместок на трошоците

сторени поради вршење на судската должност и надоместок за изгубена заработка.

Поблиски прописи за надоместоците на судиите-поротници на Републичкиот совет за прекршоци ќе донесе Извршниот совет.

#### Член 14

Републичкиот совет за прекршоци ги следи и проучува општествените односи и појави што ги забележал во својата работа што се од интерес за остварувањето на неговата функција и го известува Собранието на Социјалистичка Република Македонија за примената на прописите за прекршоци и за проблемите што се јавуваат во неговата работа.

Републичкиот совет за прекршоци ги известува и општинските собранија за појавите на подрачјето на општината што тој ги забележил во својата работа.

#### Член 15

Републичкиот совет за прекршоци се состои од претседател и потребниот број судии за прекршоци и судии-поротници. Бројот на судиите и судиите-поротници го утврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Претседателот, судиите за прекршоци и судиите-поротници на Републичкиот совет за прекршоци ги избира и разрешува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Извршниот совет.

Одредбите на Основниот закон за прекршоци и овој закон, во поглед условите за разрешување на судиите за прекршоци, се однесуваат на претседателот и судиите на Републичкиот совет за прекршоци.

#### Член 16

Судиите на Републичкиот совет за прекршоци се избираат: од редовите на дипломираните правници што имаат над 5 години судиска или управна практика или биле на правни работи во работни или други организации, ако имаат положен судиски испит или испит за судија за прекршоци и се здобиле со потребното искуство за вршење работи на судија на Републичкиот совет за прекршоци.

#### Член 17

Судија-поротник ќе биде разрешен од должноста:

1. ако тоа го побара самиот;
2. кога ќе се утврди дека е недостоен или неспособен за вршење на таа должност;
3. кога ќе се утврди дека неуредно ја врши должноста на судија-поротник.

#### Член 18

Во Републичкиот совет за прекршоци за вршење на стручни, административни и технички работи постојат потребен број стручни и други работници.

#### Член 19

Средствата за работата на Републичкиот совет за прекршоци се обезбедуваат од републичкиот буџет.

### III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 20

За лица кои на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се затечат на должност судија за

прекршоци, нема за време од 2 години по влегувањето во сила на овој закон да се применуваат одредбите за повторен избор, без оглед колку време ја вршат таа должност. По овој рок, а најдоцна до крајот на 1967 година, собранијата на надлежните општествено-политички заедници ќе спроведат избори за судии за прекршоци за местата во кои вршат должност судии за прекршоци затечени на денот на влегувањето во сила на овој закон. На судиите што не ќе бидат повторно избрани им престанува функцијата судија за прекршоци и на нив се применува одредбата од член 4 став 4 од овој закон.

#### Член 21

Лицата што се избрани за судии за прекршоци и кои спред досегашните прописи биле должни да положат испит за судија за прекршоци, а не го положиле, должни се да го положат испитот во рок од 1 година од влегувањето во сила на овој закон. Ако не го положат испитот во овој рок, им престанува функцијата на судија за прекршоци по силата на Законот.

#### Член 22

При првите избори по влегувањето во сила на овој закон, за судија во Републичкиот совет за прекршоци може да биде избран и судија од укинатиот Совет за прекршоци при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, ако има завршен прв степен на правен факултет, виша управна школа или висока управна школа со положен испит за судија за прекршоци.

#### Член 23

Со влегувањето во сила на овој закон, престануваат со работа околицките совети за прекршоци и Советот за прекршоци при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 24

Судиите на околицките совети за прекршоци и судиите на Советот за прекршоци при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи како и другите работни луѓе кај нив, ќе ги преземе Републичкиот секретаријат за финансии, во чија претсметка ќе се обезбедат средства за нив.

#### Член 25

Несвршените предмети околицките совети за прекршоци и Советот за прекршоци при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи ќе ги предадат на Републичкиот совет за прекршоци.

Архивата, инвентарот, печатите и штембилите од околицките совети за прекршоци ќе се предадат на општинското собрание, во чие седиште се наоѓа околицкиот совет за прекршоци, а на Советот за прекршоци при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — на Републичкиот совет за прекршоци.

Се овластува Републичкиот секретар за правосудство и организација на управата да донесе поблиски одредби во врска со став 1 и став 2 од овој член.

#### Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

280.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за угостителска дејност на граѓаните што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. бр. 149/65

29 јули 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

### ЗАКОН

## ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

### I. УГОСТИТЕЛСКИ ДУКАНИ НА САМОСТОЈНИ УГОСТИТЕЛИ

#### Член 1

Граѓаните можат со лична работа и свои средства да вршат угостителска дејност под условите определени со овој закон.

За вршење на угостителска дејност граѓаните основаат угостителски дуќани како самостојни угостители (угостителски дуќани).

Едно лице може да основе само еден угостителски дуќан.

#### Член 2

Дополнителна работа во угостителски дуќан можат да вршат најмногу тројца работници.

#### Член 3

Угостителски дуќан може да врши една или повеќе видови угостителски услуги.

Видовите на угостителски услуги се: исхрана, сместување и точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

#### Член 4

Предметот на работењето на угостителски дуќан се определува, според обичаите во угостителството, по видови на угостителски услуги и начинот на вршење на тие услуги.

Видови на угостителски дуќани се: гостилница, кебапчилница, бифе, кафеана, пансион, нокевалишта и друго. Видот на угостителскиот дуќан се утврдува според угостителските услуги што дуќанот претежно ги врши.

#### Член 5

Угостителски дуќан може, без посебно одобрение, да врши дополнителни и други стопански дејности, кои се во врска со неговата основна дејност, а се вообичаени во угостителството (продавање на преработки на тутун, кибрит, разгледници, сувенири, издавање на чамци и чадори под наем и слично).

Угостителски дуќан не може, во рамките на дополнителната дејност, да врши услуги и на трети лица.

#### Член 6

Угостителски дуќан задолжително има свое деловно седиште.

#### Член 7

Угостителски дуќан работи врз основа на одобрение.

#### Член 8

Самостојниот угостител самостојно и трајно ја врши угостителската дејност што е предмет на работењето на угостителскиот дуќан.

Самостоен угостител може да врши угостителска дејност и само за определено време во текот на годината (за време на туристичката сезона и слично).

#### Член 9

Угостителски дуќан може да основе лице што ги исполнува следниве услови:

1. да е деловно способно;
2. да има пропишана стручна опрема или стручна способност за вршење на определена угостителска дејност и да ги исполнува пропишаните здравствени услови;
3. да не му е забранетно самостојно вршење на угостителска дејност со правосилна судска пресуда или со решение за прекршок;
4. да нема друг дуќан на територијата на СФРЈ;
5. да има деловни простории кои одговараат на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредите, опремата и здравствено-техничките услови пропишани за определениот вид на угостителски дуќан;
6. да не е во работен однос.

#### Член 10

Одобрение за основање на угостителски дуќан издава органот на управата надлежен за работите на угостителството на општинското собрание.

Одобрението особено содржи:

- а) лично име на самостојниот угостител;
- б) видот на угостителската дејност што ќе биде предмет на работа на угостителскиот дуќан односно видот на угостителскиот дуќан;
- в) деловното седиште на угостителскиот дуќан;
- г) обврската угостителскиот дуќан да почне со работа во рок од 6 месеци;
- д) означување дали угостителските услуги се вршат во текот на целата година или само во определено време (сезонски или слично).

#### Член 11

Издавањето на одобрение за основање на угостителски дуќан не може да се одбие ако лицето ги исполнува условите пропишани со овој закон.

#### Член 12

Секој угостителски дуќан мора да биде запишан во регистарот на угостителските дуќани.

Регистарот се води во општинското собрание што го издава одобрението.

Уписот на угостителскиот дуќан во регистарот се врши по службена должност во рок од 10 дена од денот на издавањето на одобрението за основање на угостителски дуќан.

Со запишувањето во регистарот угостителскиот дуќан се смета за основан.

Начинот на водењето и образецот на регистарот ќе ги пропише републичкиот секретар за индустрија и трговија.

**Член 13**

Лицето на кое му е признаено стручно образование на угостителски работник се смета дека располага со минимална стручна спрема за вршење на угостителска дејност.

Стручната спрема од претходниот став се докажува со свидетелство за завршено стручно училиште и положен завршен испит, односно со свидетелство за положен стручен испит на квалификуван работник од соодветното угостителско занимање.

**Член 14**

Стручната способност се утврдува со проверување од страна на посебна комисија.

Составот на комисијата и начинот на проверувањето на стручната способност ги пропишува републичкиот секретар за труд во согласност со Републичкиот секретар за индустрија и трговија.

**Член 15**

Угостителскиот дуќан може да има само едно деловно седиште.

Како деловно седиште се смета местото означено во одобрението за основање на угостителскиот дуќан.

**Член 16**

Деловните простории мора да бидат во местото определено како деловно седиште на угостителскиот дуќан.

За вршење на угостителски услуги угостителските дуќани можат до деловните простории, според локалните урбанистички прописи, да уредат летни бавчи со претходно одобрение од органот на управата, надлежен за работите на угостителството на општинското собрание.

**Член 17**

Угостителскиот дуќан дејноста ја врши во своите деловни простории.

Угостителскиот дуќан може само од случај до случај да врши одделни угостителски услуги за потребите на своите гости (излети, пригодни прослави и слично) надвор од деловните простории.

Угостителскиот дуќан, во рамките на угостителските услуги што се предмет на неговото работење, привремено или повремено може да услужува со определени јадења и пијалоци и надвор од своите деловни простории односно надвор од своето седиште (продавање на пијалоци, мали оброци и друго на плажа, оддалечен туристички предел и слично).

Услужувањето во смисла на претходниот став самостојниот угостител го пријавува на органот на управата надлежен за работите на угостителството на собранието на општината на чие подрачје ќе се врши услужувањето.

**Член 18**

Угостителскиот дуќан може да изврши промена на деловните простории и на деловното седиште на дуќанот.

Промената на деловните простории односно на деловното седиште самостојниот угостител е должен да ја пријави на органот што го издал одобрението за основање на угостителскиот дуќан. Врз основа на пријавата, наставатите промени се внесуваат во регистарот на угостителските дуќани.

Во случај на промена на деловното седиште на угостителскиот дуќан од една во друга општина, одобрението за основање на угостителски дуќан престанува да важи со поднесувањето на одјавата.

**Член 19**

Угостителскиот дуќан може да врши услуги само во рамките на угостителската дејност означена во одобрението за неговото основање.

**Член 20**

Угостителскиот дуќан работи под назив во кој е содржано личното име на самостојниот угостител и видот на угостителскиот дуќан. Во називот можат да се внесат и други ознаки.

Називот под кој угостителскиот дуќан работи мора да биде истакнат над или покрај влезот во деловната просторија.

**Член 21**

Угостителскиот дуќан е должен во деловната просторија на видно место да истакне ценовник на своите услуги.

По барањето на потрошувачот угостителскиот дуќан е должен да му издаде сметка за извршената услуга.

**Член 22**

Угостителскиот дуќан е должен да биде отворен во определено работно време.

Работното време од претходниот став го пропишува општинското собрание.

**Член 23**

Угостителскиот дуќан лично го води и работите во него ги врши самостојниот угостител на кого му е издадено одобрението за основање на угостителски дуќан.

**Член 24**

Самостојниот угостител може, преку раководител, да го води односно привремено да го запре водењето на угостителскиот дуќан врз основа на одобрение:

1. за време на болест односно болување;
2. за време на користење одмор или отсуство по кој и да било друг основ;
3. за време на војна вежба или вршење на друга јавна служба;
4. во случај на губење на деловната просторија без негова вина, како и при вршење на поголеми поправки на деловните простории или опремата;
5. во случај на притвор и истражен затвор;
6. во случај на издржување казна затвор до 12 месеци.

Водењето преку раководител, односно привременото запирање во случај од претходниот став може да се одобри само додека постојат тие причини, а најдолго до една година. По исклучок, во случаите од т. 1 и 3 на став 1 од овој член, органот на управата надлежен за работите на угостителството на општинското собрание може да го продолжи овој рок, додека постојат тие причини.

Раководителот мора да ги исполнува условите од точка 1, 2, 3, 4 и 6 на член 9 од овој закон.

Одобрение од став 1 на овој член не е потребно ако привременото запирање на водењето на угостителскиот дуќан трае помалку од 8 дена.

**Член 25**

Одобрението за водење преку работоводител односно за привремено запирање на угостителскиот дуќан го издава, по барање на самостојниот угостител, органот на управата надлежен за работите на угостителството на општинското собрание.

Привременото запирање мора да се објави на влезната врата на деловната просторија.

**Член 26**

Самостојниот угостител е должен да го пријави продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан на органот на управата надлежен за работите на угостителството на општинското собрание во рок од 8 дена од престанокот на причината поради која настанало привременото запирање.

**Член 27**

Угостителскиот дуќан престанува:

1. со смртта на самостојниот угостител;
2. со одјавување;
3. со огласување престанок на угостителскиот дуќан;
4. по силата на законот.

Престанокот на угостителскиот дуќан се утврдува со посебно решение врз основа на кое угостителскиот дуќан се брише од регистарот на угостителските дуќани.

Решението од претходниот став се донесува во рок од 10 дена од настапувањето на основот за престанок. Угостителскиот дуќан се брише од регистарот на угостителските дуќани по правосилноста на решението за неговиот престанок, доколку со овој закон не е поинаку определено (член 31)

Со бришењето од регистарот угостителскиот дуќан престанува.

**Член 28**

Одјавувањето на угостителски дуќан се врши писмено или со изјава на записник кај органот што го издал одобрението за основање на дуќанот.

Ако самостојниот угостител продолжи со работа по бришењето на дуќанот од регистарот, ќе се смета дека угостителската дејност ја врши без одобрение за основање на угостителски дуќан.

**Член 29**

Органот на управата надлежен за работите на угостителството на општинското собрание ќе огласи престанок на угостителски дуќан ако:

1. дополнително утврди дека самостојниот угостител одобрението за основање на угостителски дуќан го добил врз основа на лажни документи;
2. надлежниот суд на честа утврди потешки повреди на деловните обичаи на угостителскиот дуќан.

**Член 30**

Угостителскиот дуќан престанува по силата на законот ако самостојниот угостител:

1. ја изгуби деловната способност, освен во случајот од член 31 на овој закон;
2. со правосилна судска пресуда биде осуден на забрана на вршење на угостителска дејност;
3. со правосилно решение на судијата за прекршоци му се одземе одобрението за вршење на угостителска дејност;

4. да биде осуден на издржување казна затвор во траење подолго од 12 месеци или на казна строг затвор;

5. ќе почне со работа за време од 6 месеци од денот на издавањето на одобрението за вршење на угостителска дејност;

6. засновал работен однос.

**Член 31**

Во случај на смрт или губење на деловната способност на самостојниот угостител, неговиот брачен другар или малолетните деца можат да продолжат со водење на угостителскиот дуќан сами или преку работоводител.

**Член 32**

Продолжување на водењето на угостителскиот дуќан од претходниот член задолжително се пријавува на органот на управата надлежен за работите на угостителството на општинското собрание на чие подрачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот, во рок од 3 месеци од смртта односно губење на деловната способност на самостојниот угостител.

Кон пријавата се приложува:

1. извод од матичната книга на умрените за смртта на самостојниот угостител;
2. докази дека брачниот другар односно работоводителот ги исполнува условите од точка 1, 2, 3, 4 и 6 од член 9 на овој закон.

Органот на управата надлежен за работите на угостителството на собранието на општината со решение ќе го одобри продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан од брачниот другар односно малолетните деца ако за тоа се исполнети пропишаните услови. Одобрението за продолжување на водење на угостителски дуќан може да се даде на брачен другар односно на малолетните деца и во текот на отказниот рок за престанок на работниот однос.

**Член 33**

Брачниот другар односно малолетните деца кои во рокот од став 1 на член 32 на овој закон не го пријават продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан го губат правото на продолжување на водењето на угостителскиот дуќан.

**Член 34**

Самостојните угостители можат да засноваат долгорочна или привремена деловна соработка со одделни стопански организации кои вршат угостителска дејност (деловна соработка).

Предмет на деловната соработка може да биде вршење на угостителски услуги и други работи од дејноста на угостителскиот дуќан.

**Член 35**

Самостојниот угостител може со работна и друга организација или државен орган да договори вршење на определени угостителски услуги за нивни потреби односно за потребите на членовите на работната заедница.

Со договорот од претходниот став може да се предвиди самостојниот угостител да врши угостителски услуги во просториите на работната или друга организација односно државен орган или на некое друго место (градилиште и слично) надвор од деловните простории на угостителскиот дуќан на самостојниот угостител.

## Член 36

Деловната соработка од член 34 и 35 на овој закон се засновува со писмен договор, во кој може да се предвиди работната или друга организација односно државен орган да вложи средства во угостителскиот дуќан за неговото опремување и развиток под услов самостојниот угостител да преземе соодветни обврски во врска со тие вложувања.

## III. ВРШЕЊЕ УСЛУГИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА ОД СТРАНА НА ДОМАКИНСТВАТА

## Член 37

Домаќинствата можат да ги користат своите станбени простории за вршење услуги за сместување и исхрана на патници и туристи како и за услуги за исхрана на други лица — абонирици, под условите определени со овој закон и прописите донесени врз основа на него.

## Член 38

Под услуги за сместување се подразбира издавање на легла на патници и туристи за одмор или сместување за време на патување.

Под услуги за исхрана се подразбира издавање на топли и ладни јадења.

## Член 39

Просториите, опремата и уредите на домаќинствата од член 37 на овој закон треба да одговарат на основните здравствени и хигиенски услови.

## Член 40

Домаќинствата издаваат соби непосредно или преку угостителски стопански организации, туристички стопански организации односно туристички друштва и слично.

За издавањето на соби преку угостителски стопански организации, туристички организации односно туристички друштва и слично, домаќинствата склучуваат договор со организацијата на која и го доверуваат издавањето на соби.

## Член 41

Домаќинствата можат да издават соби и да вршат услуги на патници, туристи и абонирици ако тоа го пријават на органот на управата надлежен за работите на угостителството на собранието на општината.

## Член 42

Органот од претходниот член ќе ја забрани дејноста на домаќинството ако угостителската дејност ја врши спротивно на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него.

## Член 43

Собранието на општината може да ги пропише условите од член 39 на овој закон како и да пропише категоризација на собите.

## III. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ

## Член 44

Општинското собрание преку своите органи врши надзор над работата на угостителските дуќани на самостојните угостители како и на домаќинствата што вршат угостителска дејност.

Ако некоја од дејностите од претходниот став се врши без одобрение од надлежниот орган односно без пријавување на тој орган или се вршат такви дејности во спротивност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него (неовластено вршење на определени дејности), органот на пазарната инспекција ќе донесе решение со кое на угостителскиот дуќан односно на соодветното лице ќе му забрани да ја врши таа дејност.

## Член 45

Ако просториите, уредите или опремата на угостителскиот дуќан или домаќинството повеќе не одговара на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредите или опремата или пропишаните здравствено-технички услови, надлежниот орган на пазарната инспекција односно надлежниот орган на санитарната инспекција ќе донесе решение со кое ќе нареди отстранување на утврдените недостатоци и ќе определи рок во кој тие недостатоци мора да се отстранат.

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во определениот рок, органот на пазарната инспекција, односно органот на санитарната инспекција, може да донесе решение за забрана на користење на просториите, уредите и опремата наменети за вршење на угостителската дејност на самостојните угостители и домаќинствата.

## Член 46

Примената на управните мерки од овој закон не ја исклучува примената на управните мерки предвидени во другите постојани прописи како и примената на казнените одредби од овој закон и други прописи.

## IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

## Член 47

Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок самостоен угостител:

1. кој врши угостителска дејност без одобрение од член 10 на овој закон;
2. кој ги врши работите од својата дејност надвор од деловните простории без пријавување од член 17 на овој закон;
3. кој употребува дополнителна работа на други лица спротивно на одредбите од овој закон;
4. кој ќе основе повеќе од еден угостителски дуќан;
5. кој ќе продолжи со вршење на угостителска дејност спротивно на одредбите од член 28 став 2 на овој закон;
6. кој врши угостителска дејност чиј вид не е означен во решението од член 10 на овој закон;
7. кој угостителската дејност ја врши спротивно на одредбите на член 30 од овој закон;
8. кој води угостителски дуќан преку запослен работник односно член на потесното семејство подолго од колку што трае спреченоста на самостојниот угостител односно подолго од една година;
9. кој наплатил угостителски услуги по цена повисока од онаа што е истакната во ценовникот односно што е означена;
10. кој под име на определен квалитет или количество врши угостителска услуга од друг квалитет или количество;

11. кој врши угостителска дејност во простории кои не одговараат на пропишаните технички услуги во поглед на изградбата, уредите и опремата на деловните простории или прописите за здравствено-техничките услови.

Со иста парична казна ќе се казни и вдовицата односно старателот на малолетните деца кој продолжи да води угостителски дуќан без пријавување од член 32 на овој закон.

#### Член 48

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок самостоен угостител:

1. кој не ја пријави промената на деловните простории односно седиштето на угостителскиот дуќан;

2. кој не истакне фирма или ако истакнатата фирма на угостителскиот дуќан не го содржи полното име на самостојниот дуќан;

3. кој во деловните простории на видно место не истакне цени на своите производи односно ценоник на услугите или ако на барање од потрошувачите одбие да издаде сметка за извршените услуги;

4. кој на надлежниот орган да му го пријави привременото запирање на водењето на угостителскиот дуќан, ако тра запирање трае подолго од 8 дена или привременото запирање на водењето на угостителскиот дуќан не го објави на влезната врата или на влезот во деловните простории;

5. кој на надлежниот орган во пропишаниот рок не му го пријави продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан.

#### Член 49

При изречувањето на казна за прекршоците од член 47 и 48 од овој закон судијата за прекршоци може да изрече и заштитна мерка забрана на самостојно вршење на угостителска дејност во траење од шест месеци до една година, ако тој прекршок е извршен во поврат.

#### Член 50

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација која без договор засновува деловна соработка со самостоен угостител.

За прекршок од став 1 на овој член со парична казна до 20.000 динари ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација.

#### Член 51

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок домаќинството:

1. кое издава соби или врши услуги за исхрана на патници и туристи односно исхрана на абонирици без пријавување од член 41 на овој закон;

2. кое користи работи на лица што не се членови на домаќинството.

### V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 52

Постојните приватни угостителски дуќани ќе продолжат со работа како угостителски дуќани на самостојни угостители.

#### Член 53

Приватните угостителски дуќани основани до влегувањето во сила на овој закон, според одред-

бите на Уредбата за приватните угостителски дуќани („Службен весник на НРМ“ бр. 31/55), ќе се сообразат со одредбите на овој закон во рок од една година од неговото влегување во сила.

Приватните угостителски дуќани што не ќе постапат според претходниот став ќе престанат. Престанокот ќе се утврди со решение на органот на управата надлежен за работите на угостителството на општинското собрание.

#### Член 54

Домаќинствата што според постојните прописи вршеле угостителска дејност сместување и исхрана, се должни да ја сообразат својата дејност во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој закон.

На домаќинствата што не ќе постапат според претходниот став им престанува одобрението за вршење на угостителска дејност. Решението за престанок на одобрението го донесува органот на управата надлежен за работите на угостителството на општинското собрание.

#### Член 55

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за приватните угостителски дуќани („Службен весник на НРМ“ бр. 31/55) и Уредбата за издавање соби на туристи и патници од страна на домаќинствата („Службен весник на НРМ“ бр. 30/59).

#### Член 56

До донесување на републички пропис за здравствено-техничките услови и техничките услови во поглед на изградбата, уредите и опремата на деловните простории на дуќаните на самостојните угостители сходно ќе се применуваат прописите што важат за угостителските стопански организации.

#### Член 57

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### 281.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за измена на Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните што Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. бр. 152/65

29 јули 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.



## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

### Член 1

Во Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СР Македонија“, број 9/65 година), член 2 се менува и гласи:

„Републичкиот придонес од личниот доход од работен однос ќе се плаќа по стопа од 3,5% и тоа:

— по стопа од 1,5% во полза на Републичкиот буџет; и

— по стопа од 2% во полза на Средствата за заеднички резерви на стопанските организации во Републиката.

Придонесот на Средствата за заеднички резерви на стопанските организации во Републиката по стопа од 2% ќе се наплатува заклучно со 31 декември 1966 година.

Републичкиот придонес од личниот доход од земјоделска дејност ќе се плаќа по стопа од 5% од основницата на придонесот“.

### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 август 1965 година.

282.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ КОИ НЕ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА БЕЗРАБОТНОСТ

Се прогласува Законот за висината на приходите кои не влијаат на правото на паричен надоместок за време на привремена безработност што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. бр. 159/65

29 јули 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

## ЗАКОН ЗА ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ КОИ НЕ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА БЕЗРАБОТНОСТ

### Член 1

Право на паричен надоместок за време на привремена безработност работник може да оствари ако неговиот приход и приходот на членовите од неговото потесно семејство односно домаќинство не го надминуваат износот и тоа:

1. од личен доход од земјоделска дејност од 7.000 динари годишно по член на домаќинството;

2. од личен доход од работен однос како и примања во основ на пензии од 10.000 динари месечно по член на потесното семејство.

Ако работникот или членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство, покрај личниот доход од земјоделска дејност, имаат и приходи од работен однос како и примања по основ на пензии, работникот може да оствари право на паричен надоместок, ако збирот на количниците што ќе се добие со делење на износот на приходите од точка 1 со 70 и износот на приходите од точка 2 со 100, не надминува 100.

При утврдувањето на личниот доход од земјоделска дејност од точка 1 на овој член ќе се земе приходот на личниот доход од минатата година и приходот од точка 2 на овој член од текуштата година.

### Член 2

Под потесно семејство, во смисла на овој закон, се подразбираат брачниот другар и децата (родени во брак или вон брак, усвоени, најдени или донесени или деца без родители земени на издржување (до навршените 15 години од животот, а ако се на редовно школување, до крајот на рокот пропишан за тоа школување, но најдоцна до навршените 25 години од животот како и други лица што работникот ги издржува врз основа на законска обврска.

Под домаќинство, во смисла на овој закон, се подразбира работникот и членовите на неговото семејство, како и други лица што со работникот и со неговото потесно семејство заедно живеат, стопанисуваат и ги трошат остварените приходи.

### Член 3

Висината на приходите се утврдува со уверение за семејна и материјална положба, издадена од надлежниот орган на општинското собрание.

### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ со што одредбите од член 1 и 2 се применуваат од 6 април 1965 година.

283.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИ

Се прогласува Законот за води што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. број 151/65

29 јули 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

**ЗАКОН ЗА ВОДИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Употребата, искористувањето и заштитата на водите и одбраната од води се врши според одредбите на Основниот закон за води и овој закон.

**II. ВОДНИ ПОДРАЧЈА И ВОДОСТОПАНСКА ОСНОВА****Член 2**

На територијата на СР Македонија се утврдуваат 11 водни подрачја и тоа: Полог, Скопско, Пчиња, Т. Велешко, Брегалница, Пелагонија, Тиквеш, Гевгелиско, Струмичко, Преспа и Црни Дрим.

**Член 3**

Водното подрачје Полог го опфаќа сливот на реката Вардар од изворот од профилот кај водомерната станица „Радушa“ во Дервенската клисура, како и сливот на Мавровското Езеро.

Скопското водно подрачје го опфаќа сливот на реката Вардар од профилот кај водомерната станица „Радушa“ во Дервенската клисура до вливот на реката Пчиња.

Водното подрачје Пчиња го опфаќа сливот на реката Пчиња.

Титоввешкото водно подрачје го опфаќа сливот на реката Вардар од вливот на реката Пчиња до вливот на реката Брегалница

Водното подрачје Брегалница го опфаќа сливот на реката Брегалница.

Водното подрачје Пелагонија го опфаќа сливот на Црна Река од изворот до профилот кај водомерната станица „Скочивир“.

Водното подрачје Тиквеш го опфаќа сливот на Црна Река од профилот кај водомерната станица „Скочивир“ до нејзиниот влив во Вардар, како и сливот на реката Вардар од вливот на Брегалница до профилот кај водомерната станица „Демир Капија“.

Гевгелиското водно подрачје го опфаќа сливот на реката Вардар од профилот кај водомерната станица „Демир Капија“ до државната граница, како и сливот на Дојранското Езеро.

Струмичкото водно подрачје го опфаќа сливот на реката Струмица.

Водното подрачје Преспа го опфаќа сливот на Преспанското Езеро.

Водното подрачје Црни Дрим го опфаќа сливот на Охридското Езеро како и сливот на реката Црни Дрим.

**Член 4**

Границите на водните подрачја од член 3 на овој закон поблиску ги определува Извршниот совет.

**Член 5**

За водните подрачја: Скопско, Гевгелиско, Струмичко, Преспа и Црни Дрим водостопанската основа ја донесува Собранието на СРМ.

За водните подрачја: Полог, Пчиња, Т. Велешко, Пелагонија, Брегалница и Тиквеш, водостопанската основа ја донесува општинското собрание на чија територија се протега односното подрачје, а ако подрачјето се протега на терито-

рија на две или повеќе општини, спогодбено со-бранијата на тие општини.

Со посебен закон ќе се пропишат елементите што се од интерес за режимот и искористувањето на водите и вон од водното подрачје за кое се донесува водостопанска основа наведена во став 2 од овој закон

**Член 6**

Нацртот на водостопанската основа се става на јавен увид, а заинтересираните органи и организации за тоа писмено се известуваат и покануваат да дадат свои забелешки, мислења и предлози, во рок кој не може да биде покус од 30 дена.

Нацртот на водостопанската основа во неусвоените забелешки, мислења и предлози од заинтересираните органи, организации и граѓани му се доставува на Собранието на надлежната општествено-политичка заедница со нацрт на акт за донесување на водостопанската основа.

**Член 7**

Методологијата за изработка на водостопанска основа ја пропишува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

**III. ВОДОСТОПАНСКА СОГЛАСНОСТ И ВОДОСТОПАНСКА ДОЗВОЛА****Член 8**

Општинскиот орган на управата, надлежен за водостопанство, издава водостопанска согласност за изградба на:

- водовод и канализација;
- бунари и цистерни;
- системи за наводнување и одводнување на површина до 200 ха на сите реки, освен на реката Вардар,
- акумулации до 2 милиони кубика вода;
- објекти за уредување на порои;
- објекти за одбрана од поплави и регулација на водотекови,
- воденици, влачари, валавици и слични за-наетчиски работилници на вода;
- помали индустриски објекти што користат вода од локални извори; и
- јавни патишта од IV ред.

**Член 9**

Кон поднесокот со кој се бара издавање на водостопанска согласност се прилага и инвестиционо-техничка документација.

**Член 10**

Општинскиот орган на управата, надлежен за водостопанството, издава водостопанска дозвола за употреба и искористување на вода за објекти и постројки за чија изградба издал водостопанска согласност.

**Член 11**

Општинскиот орган на управата надлежен за водостопанството ги определува местата на приходните водотекови и природни објекти за собирање на вода на кои, без водостопанска дозвола за цели од член 41 од Основниот закон за води, не може да се употребува односно искористува вода.

Полевање на бавчи без водостопанска дозвола може да се врши само ако површината на бавчата не е поголема од 1 декар.

#### Член 12

Поднесокот со кој се бара издавање на водостопанска дозвола за употреба односно искористување вода ги содржи, покрај општите, и следните податоци: количеството, локацијата, намената, времето и начинот на кој водата ќе се употребува односно користи, како и решение за извршениот технички преглед на изградениот објект односно постројка, ако за односниот објект задолжително се врши технички преглед.

#### Член 13

Водостопанската согласност односно водостопанската дозвола престанува да важи ако во рокот, определен во согласноста односно дозволата а кој рок не може да биде подолг од 2 години, не се пристапи кон изградбата на објектот или постројката односно ако без оправдани причини водата не се употребува или искористува.

### IV. ЗАШТИТА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ

#### Член 14

Планот за одбрана од поплави се изготвува за секое водно подрачје одделно.

Планот за одбрана од поплави го донесува општинското собрание. Ако водното подрачје се протега на територија на две или повеќе општини, планот го донесуваат односните општински собранија спогодбено.

#### Член 15

Планот за одбрана од поплави се донесува по претходно прибавено мислење од заинтересираните органи и организации, како и од општинските собранија на соседните водни подрачја со кои имаат заеднички водотекови.

#### Член 16

Планот за одбрана од поплави се донесува секоја година најдоцна до крајот на месец септември за идната година.

#### Член 17

Извршувањето на планот за одбрана од поплави се врши на начин определен со тој план.

#### Член 18

Надоместокот за учество во одбрана од поплави на работните организации и граѓаните од член 53 став 2 и член 54 став 2 од Основниот закон за води, доколку нивното учество не е сврзано со директна заштита на сопствен имот, го плаќа општината, доколку со друг пропис не е поинаку определено.

Надоместокот за опрема, материјал и други потребни средства со кои работните организации и граѓаните од претходниот став учествуваат во одбрана од поплави, се утврдува во височина на стварните трошоци, а се исплатува врз основа на доставена сметка, односно пријава од граѓанинот.

Надоместокот за лична работа на граѓаните им се исплатува во височина на неостварениот личен доход, а се исплатува врз основа на потврдата од органот односно организација во која граѓанинот е во работен однос.

Решението за признавање право на надоместок и за определување височината на тој надоместок, посебно за секој учесник во одбраната од поплава, го донесува органот што ќе го определи општинското собрание што го донело планот за одбрана од поплави.

#### Член 19

За обезбедување на одбранбените насипи, општинското собрание ќе ги определи местата во широчина до 50 метри од ножиците на насипот, на кои без посебно одобрение е забрането изведување на работи и преземање на мерки со кои би можела да се загрози нивната стабилност, а особено:

- вадење земја од насипот, садење дрвја и грмушки на насипите, набивање колци во ножиците на насипот, подигање огради или објекти, освен објекти кои се составен дел на системот за одбрана од поплави;

- копање и дупчење на бунари, јами и канали;
- пуштање на добиток на насипите за пасење или премин;

- вршење на сообраќај.

#### Член 20

Заради одржување коритата на водотековите, акумулационите и ретенционите базени и нивните брани го исправна состојба на местата што ќе ги определи општинското собрание, забрането е без посебно одобрение:

- да се внесува камен, земја, јаловина како и други материјали во водотековите или акумулационите и ретенционите базени;

- да се изведуваат работи кои би ја загрозиле браната односно нејзината намена;

- во близината на акумулационите или ретенционите базени да се менуваат природните услови на теренот, поради што би можело да дојде до лизгање на теренот, појава на ерозии, создавање на вододерини и порои.

#### Член 21

Одобрението од член 19 и 20 од овој закон го издава општинскиот орган на управата, надлежен за водостопанството.

### V. ВОДОСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

#### Член 22

Водните подрачја од член 3 на овој закон претставуваат неделива природна, хидрографска и економска целина и на секое водно подрачје се основа најмнгу по една водостопанска организација.

Кога водостопанската организација се основа за едно водно подрачје, основач на таа организација е општинското собрание, а ако водното подрачје се протега на територија на две или повеќе општини — спогодбено собранијата на тие општини.

#### Член 23

Во управувањето со водостопанската организација во работите од посебниот општествен интерес учествуваат и претставници на заинтересираните организации и општествената заедница, како и граѓаните корисници на водостопански објекти и постројки (претставници на општествената

заедница). Бројот на претставниците на општествената заедница не може да изнесува повеќе од 50% од вкупниот број на членовите на органот на самоуправувањето.

Претставници на општествената заедница учествуваат во одлучувањето за работите од посебниот општествен интерес, и тоа во:

- донесувањето на програми и планови за водостопанските работи;
- донесувањето на акти за користење на водостопански објекти и постројки;
- утврдувањето височината на надоместокот за користење на водостопанските објекти и начинот на неговото пресметување.

#### Член 24

Бројот на претставниците на општествената заедница во органот на управување на организацијата се утврдува со статутот на организацијата.

#### Член 25

Одредбите на статутот, со кои се утврдува начинот на учеството на претставниците на општествената заедница во управувањето со организацијата, правилникот за височината и начинот на пресметувањето на надоместокот за користење на водостопанските објекти и постројки, другите општи акти со кои се уредуваат правата и обврските на корисниците како и плановите и програмите за водостопанските работи на водостопанската организација, се донесуваат во согласност со општинското собрание на чија територија се наоѓа седиштето на организацијата.

Органот од став 1 од овој член дава согласност и на акти за промена на дејностите или седиштето на претпријатието, спојување, припојување или делба, за издвојување одделни единици од составот на претпријатието или за претворање на претпријатието во установа.

Именување и разрешување на директорот на организацијата се врши во согласност со органот од став 1 од овој член.

#### Член 26

За основни средства на водостопанската организација се сметаат, покрај средствата утврдени со Основниот закон за водите, и одделни делови на природните водотекони кои се функционално вклопени во хидромелиоративен систем или кои со регулациони работи изгубиле својство на природен водотек.

Водотекот од став 1 на овој член го прогласува за основно средство општинскиот орган на управата надлежен за водостопанството.

#### Член 27

Водостопанската организација може на одделни корисници на вода привремено да им го ограничи или ускрати користењето на вода од нејзините вештачки водотекови односно вештачки објекти за собирање на вода само во случај на недостиг на вода или во случај на оштетување на водостопанскиот објект односно постројка како последица од виша сила.

Условите за привремено ограничување или ускратување користење на вода и редоследот на корисниците во ограничувањето или ускратува-

њето правото на користење на вода се утврдува со посебен правилник. Со тој правилник се уредува и прашањето за надоместување на штетите што ќе настанат поради ограничувањето или ускратувањето правото на користење на водата.

Правилникот од став 2 на овој член го потврдува општинското собрание, на чија територија се наоѓа седиштето на организацијата што го донела правилникот.

#### Член 28

Индивидуалните сопственици на земјоделско земјиште задолжително соработуваат со водостопанската организација во изведувањето на подробна каналска мрежа за одводнување и наводнување со вложување на сопствени парични и други средства или работна рака.

Видот и обемот на учеството од претходниот став го определува општинското собрание, на чија територија се изведува подробната каналска мрежа.

#### Член 29

Дозвола за изградба на подробна каналска мрежа за одделни атари во системот за наводнување или одводнување, во чие подрачје влегуваат земјоделски површини во граѓанска сопственост со најмалку 50%, не може да се издаде ако повеќе од една половина од индивидуалните корисници на тие површини, по пат на референдум, не се искажат за нејзината изградба.

#### Член 30

Мелиоративно подрачје, во смисла на член 88 од Основниот закон за води, се смета земјиштето што се наоѓа во подрачјето на влијанието на објектите и постројките за одводнување, како и оние земјишта на кои функционирањето на објектите и постројките за одводнување посредно влијае на погодно природно истечување на површинските или подземните води.

Границите на мелиоративното подрачје, според критериумите од став 1 на овој член, ги утврдува општинското собрание.

#### Член 31

Надоместокот за наводнување корисникот не е должен да го плаќа ако организацијата на корисникот не му овозможи користење на вода во согласност со склучениот договор за наводнување.

#### Член 32

Надоместокот за заштита на земјиштето од ерозија го плаќаат сите сопственици односно корисници на земјиштата што се заштитуваат со против ерозивни мерки и работи.

Надоместокот од претходниот став треба во себе да ги содржи трошоците за одржувањето и амортизацијата.

#### Член 33

Височината на надоместокот од член 87 став 2 од Основниот закон за води, освен, надоместокот за заштита на земјиштето од ерозија, се утврдува врз основа на трошоците за одржување и реконструкција, амортизација, погонски, експлоатациони и управни трошоци, ануитети на основните средства, како и просечната стопа на акумулација што ја остваруваат земјоделските организации на тоа подрачје.

**Член 34**

Наплатата на надоместокот за одводнување и наводнување и за заштита на земјиштето од ерозија од индивидуални земјоделски производители ја врши водостопанската организација, доколку собранието на општината не одлучи наплатата за сметка на организацијата да ја врши општинскиот орган на управата, надлежен за финансии, на начин пропишан за наплата на даноците.

**VI. КАТАСТАР НА ВОДИ И ВОДОСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ, ПОСТРОЈКИ И ВОДНА КНИГА****Член 35**

Катастарот на водите и водостопански објекти и постројки го води Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Промените во катастарот од став 1 на овој член се внесуваат најмалку еднаш годишно и тоа врз основа на елементите и податоците што ги даваат хидрометеоролошкиот завод и водостопанските организации како и по изводи од водните книги.

**Член 36**

Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство ќе донесе поблиски прописи за содржината и начинот на водењето на катастарот на водите и водната книга.

**VII. ВОДОСТОПАНСКА ИНСПЕКЦИЈА****Член 37**

Општинскиот орган на водостопанската инспекција ги врши сите работи на водостопанската инспекција, освен работите од член 38 на овој закон.

**Член 38**

Републичкиот орган на водостопанската инспекција врши надзор над изградбата на водостопанските објекти и постројки и изведувањето на водостопанските и други работи, за кои водостопанската согласност и водостопанска дозвола издал републичкиот водостопански орган, како и над испуштањето на отпадните и загадените води од страна на работни и други организации, граѓански правни лица и граѓани.

**Член 39**

Ако општинскиот орган на водостопанската инспекција не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа може да ја изврши републичкиот орган на водостопанската инспекција на трошок на општинскиот орган на водостопанската инспекција што бил должен да ја изврши таа работа.

**VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ****Член 40**

Работна или друга организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 1.000.000 динари, ако на местото што го определило општинското собрание, без посебно одобрение, изврши работа или презема мерка од член 19 и 20 од овој закон.

За дејствие од претходниот став ќе се казни за прекршок со парична казна до 50.000 динари и

одговорното лице во работна или друга организација, или друго правно лице.

**Член 41**

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој ќе изврши дејствие од член 40 на овој закон.

**IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 42**

Водостопанските основи ќе се донесат најдоцна до крајот на 1967 година.

**Член 43**

Водостопанските организации од член 22 став 2 на овој закон ќе се основат најдоцна до крајот на 1965 година.

**Член 44**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за водите („Сл. весник на НРМ“ бр. 11/57 и „Сл. весник на СРМ“ бр. 16/65), сите прописи донесени врз основа на него, одредбите од член 29—34 од Законот за хидромелиоративните системи („Сл. весник на НРМ“ бр. 42/61 и „Сл. весник на СРМ“ бр. 16/65) и одредбите од член 2, 20 и 21 од Законот за заштита на земјиштето од ерозија и порои („Сл. весник на НРМ“ бр. 20/60 и „Сл. весник на СРМ“ бр. 16/65).

**Член 45**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**284.**

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ВИСОЧИНАТА НА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС  
ВО 1965 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за височината на водниот придонес за 1965 година што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. број 150/65

29 јули 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видос Смилевски, с. р.

**ЗАКОН  
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС  
ВО 1965 ГОДИНА**

**Член 1**

Воден придонес во 1965 година за употребена или искористена вода плаќаат работните организации според одредбите на овој закон.

**Член 2**

Воден придонес плаќаат:

1. Хидроелектраните — по 0,08 динари за 1 КWh произведена електрична енергија;

2. термоелектраните — по 0,03 динари за KWX произведена електрична енергија;

3. стопанските организации на хемиската индустрија, индустријата на целулоза и хартија, црна металургија и рудници на јаглен — по 2 динари за 1м<sup>3</sup> употребена или искожисгена вода;

4. индустриските и рударските стопански организации и индустриските и рударските погони на другите стопански организации — по 3 динари за 1 м<sup>3</sup> употребена или искористена вода.

Термоелектрани во смисла на овој закон се и погоните на стопанските организации од другите гранки и области на стопанството кои произведуваат електрична енергија.

#### Член 3

Се овластува републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за земледелство и шумарство, да донесе поблиски прописи за пресметнување и уплатување на водниот придонес.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1965 година.

285.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО ПОДГРУПИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1964 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за продолжување важноста на Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи организации во кои може да се определи додатен придонес за здравствено осигурување на работниците во 1964 година, што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година и седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. бр. 157/65  
29 јули 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видос Смилевски, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО ПОДГРУПИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1964 ГОДИНА**

#### Член 1

Важноста на Одлуката за определување гранки, групи и подгрупи организации во кои може да се определи додатен придонес за здравствено осигурување на работниците во 1964 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 18/64, се продолжува и во 1965 година.

#### Член 2

Додатниот придонес според овој закон се определува во оние организации во кои има над 20 запослени работници и во кои трошоците за здравствено осигурување ја надминуваат граничната височина на просекот на трошоците што ја утврдило Собранието на комуналната заедница за социјално осигурување за најмалку 10%.

#### Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите од член 2 ќе се применуваат од 1. VII. 1965 година.

286.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА НА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ АВГУСТ—ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за највисоката граница на стопата на основниот придонес за здравствено осигурување на работниците за периодот август—декември 1965 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 јули 1965 година и седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 година.

У. бр. 158/65  
29 јули 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видос Смилевски, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА НА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ АВГУСТ—ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА**

#### Член 1

Највисоката граница до која собранијата на комуналните заедници можат да ја определат стопата на Основниот придонес за здравствено осигурување на работниците за периодот август—декември 1965 година се утврдува на 7,70% од пропишаните основи за определување на придонесите.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 1965 година.

287.

Врз основа на член 108 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, број 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28. VII. 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28.VII. 1965 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се задолжува Социјалистичка Република Македонија кај Југословенската инвестициона банка — Белград на име зголемување на кредитот за основни средства за плаќање поскапувањето на увозната опрема од средствата на кредитниот фонд на Банката во износ од:

Динари 1.094.611.000 — (една милијарда деведесет и четири милиони шестотини и единаесет илјади) со рок на отплата од 25 години и каматна норма 4% која се пресметува годишно.

2. Кредитот од претходната точка Стопанската банка на СРМ ќе го даде на користење на претпријатието во изградба Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

3. Кредитот ќе се отплатува во годишни анuitети од крајниот корисник.

4. Договорот за задолжување по оваа одлука во името на Социјалистичка Република Македонија ќе го заклучи републичкиот секретар за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 52  
28. VII. 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видоје Смилевски, с. р.

288.

Врз основа на член 108 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, број 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28. VII. 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28.VII. 1965 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се задолжува Социјалистичка Република Македонија кај Стопанската банка на СРМ, на име привремен кредит за учество, од средствата на фондот на Федерацијата за кредитирање стопанскиот развиток на стопански недоволно развиените републики и краишта во износ од:

Динари 2,322.000.000 (две милијарди триста дваесет и два милиони).

Рокот на отплатата и другите услови на кредитот ќе бидат исти под кои Стопанската банка тие средства ќе ги добие од Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопански недоволно развиените републики и краеви, освен каматната норма, која може да биде поголема за 1%.

2. Кредитот од точка 1 на оваа одлука, Стопанската банка на СРМ ќе го даде на користење на претпријатието во изградба Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, за учество во трансата за 1965 година.

3. Кредитот ќе се отплатува во годишни анuitети наназад од крајниот корисник.

4. Договорот за задолжување по оваа одлука во името на Социјалистичка Република Македонија ќе го заклучи републичкиот секретар за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 57  
28. VII. 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видоје Смилевски, с. р.

289.

Врз основа на член 108 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, број 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28. VII. 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28.VII. 1965 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се задолжува Социјалистичка Република Македонија кај Стопанската банка на СРМ — Скопје, на име долгорочен кредит од средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба во износ од:

Динари 633.000.000 — (шестотини триесет и три милиони) со рок на отплата од 20 години и каматна норма 1% која се пресметува годишно.

2. Кредитот од точка 1 на оваа одлука Стопанската банка на СРМ ќе го даде на користење на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име учество за изградба на станови.

3. Кредитот ќе се отплатува во полугодишни анuitети од крајниот корисник, чија висина ја определува банката.

4. Договорот за задолжување по оваа одлука во името на Социјалистичка Република Македонија ќе го заклучи републичкиот секретар за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 58

28. VII. 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

290.

Врз основа на член 64 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65 година), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28. VII. 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28. VII. 1965 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА — БЕЛГРАД

1. Социјалистичка Република Македонија и дава гаранција на Југословенската инвестициона банка — Белград за одобрен кредит на Органско-хемицката индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје.

2. Гаранцијата се дава за одобриениот инвестиционен бескаматен кредит од средствата на Сојузниот фонд за научна работа — Белград, за набавка на увозна опрема во износ од:

Динари 30.000.000. — (триесет милиони) со рок на враќање од 10 години.

3. Кредитот ќе се отплатува во полугодишни ануитети уназад од крајниот корисник.

4. Во случај на активирањето на гаранцијата, Републиката гарантира со сите средства на буџетот и на своите фондови, освен со средствата потребни за лични и други расходи кои имаат карактер на лични примања.

5. Се овластува републичкиот секретар за финансии во името на Социјалистичка Република Македонија да ја потпише гаранцијата.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 59

28. VII. 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

### СОДРЖИНА

	Страна
277. Указ за прогласување на Законот за употреба на дополнителните средства за заеднички резерви на стопанските организации	713
278. Указ за прогласување на Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата	714
279. Указ за прогласување на Законот за органите за водење на постапка по прекршоците	721
280. Указ за прогласување на Законот за угостителска дејност на граѓаните	724
281. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните	728
282. Указ за прогласување на Законот за висината на приходите кои не влијаат на правото на паричен надоместок за време на привремена безработност	729
283. Указ за прогласување на Законот за води	730
284. Указ за прогласување на Законот за височината на водниот придонес за 1965 година	733
285. Указ за прогласување на Законот за продолжување важноста на Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи организации во кои може да се определи додатен придонес за здравствено осигурување на работниците во 1964 година	734
286. Указ за прогласување на Законот за највисоката граница на стопата на основниот придонес за здравствено осигурување на работниците за периодот август—декември 1965 година	734
287. Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија	735
288. Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија	735
289. Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија	736
290. Одлука за давање гаранција на Југословенската инвестициона банка — Белград	736